

**УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП**

**СТУДИСКА ПРОГРАМА**

**БИЗНИС ЕКОНОМИЈА**  
**Втор циклус на едногодишни студии**

**ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ**

**УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП**

**ШТИП, 2019 ГОДИНА**

**Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60 ЕКТС, студиска програма Бизнес економија, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации**

Ниво во Националната рамка на високообразовните квалификации		Високо образование	Ниво во Европската рамка на високообразовни квалификации
VII	VIIA	II циклус на студии Магистерски академски студии	7

**Квалификации кои означуваат успешно завршување на вториот циклус на студии (60 ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите:**

<b>Знаење и разбирање</b>	Поседуваат знаење и разбирање за економските проблематики со посебен осврт на самостојно вршење на научно-истражувачка дејност во сферата на бизнис економијата.
<b>Примена на знаењето и разбирањето</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Применуваат знаење и разбирање за бизнис економијата, особено на работењето на компаниите и бизнис секторот;</li> <li>- Примена на основни економски знаење за работењето на компаниите;</li> <li>- Проценка и примена на знаење за економска анализа во сферата на бизнисот.</li> </ul>
<b>Способност за проценка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Способност да се анализираат економските проблеми во рамките на компаниите.</li> <li>- Способност да се анализира производниот процес, нивото на технологија и финансиската состојба на компаниите.</li> <li>- Способност да се разбере економската состојба во земјата, да направат анализи на макро во услови на отвореност на економијата и економски анализи на ниво на претпријатие.</li> </ul>
<b>Комуникациски вештини</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оспособени се да комуницираат, информираат и поврзуваат идеи, проблеми и решенија од различни области на бизнисот и деловната економија.</li> <li>- Аргументирано образложуваат ставови пред стручна и нестручна јавност применувајќи современи економски методи и техники.</li> <li>- Превземаат лична одговорност при комуникацијата во областа во која дејствуваат.</li> </ul>

	- Изнесување на експертско мислење поткрепено со аргументи.
<b>Вештини на учење</b>	Има вештина за постојаност во учењето со користење на компаративни примери, стручни и научни трудови како и за донесување на научни заклучоци и препораки. Поседува вештина на учење низ комплексен природ кон различни примери од сите домени на финансиското известување и ревизијата.

**Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од учењето за втор циклус на едногодишни студии со 60 ЕКТС, студиска програма Сметководство и ревизија, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев”- Штип, согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации**

<b>Знаење и разбирање</b>	<p>Акумулирање на академско и стручно знаење потребно да се разберат комплексните економските процеси на микро ниво и да се евалуираат макро состојбите и нивното влијание врз реалната економија.</p> <p>Учесниците на овој специјалистички мастер студиум ќе бидат оспособени да управуваат со комплексни техничко-технолошки производни процеси, ќе стекнат знаења од корпоративните бизнис финансии, бизнис правото и сите останати аспекти потребни за успешна водење на бизнис.</p> <p>анализа на ниво на претпријатие, спроведат истражување на одредени макроекономски трендови и да ги квантифицираат неговото влијание врз работењето на конкретна компанија или индустрија.</p>
<b>Примена на знаењето и разбирањето</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Применуваат знаење и разбирање за деловната економија, особено на изворите и начинот на нивното користење на финансиите;</li> <li>- Примена на основни економски концепти, теории и практики во работењето на компаниите и валоризација на економските политики;</li> <li>- Примена на знаење за економска анализа на микро и макро ниво, квантифицирање на макроекономски промени и утврдување на нивното влијание во националната економија.</li> </ul>
<b>Способност за проценка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Способност да се соберат, анализираат, презентираат и толкуваат економски податоци на макро и микро ниво врз база на примена на квалитативни методи и техники.</li> <li>- Способност да се развиваат и оценуваат бизнис модели, да се прават економски анализи за инвестициски проекти,</li> </ul>

	<p>комерцијализација на нови производи и трансфер на нова технологија.</p> <p>- Способност да се евалуираат економски политики и нивното вл□јание врз работењето на приватниот сектор.</p>
<b>Комуникациски вештини</b>	<p>- Оспособени се да комуницираат, информираат и поврзуваат идеи, проблеми и решенија од различни области на бизнисот, економијата и финансиите.</p> <p>- Аргументирано образложуваат ставови пред стручна и нестручна јавност применувајќи современи економски методи и техники.</p> <p>- Превземаат лична одговорност при комуникацијата во областа во која дејствуваат.</p> <p>- Изнесување на експертско мислење поткрепено со аргументи.</p>
<b>Вештини на учење</b>	<p>Има вештина за постојаност во учењето со користење на компаративни примери, стручни и научни трудови како и за донесување на научни заклучоци и препораки.</p> <p>Поседува вештина на учење низ комплексен природ кон различни примери од сите домени на бизнис економијата.</p>

**Научно-истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската програма**

**Студиска програма: Бизнис економија**

<b>Научно-истражувачко подрачје</b>	(5) Општествени науки
<b>Научно-истражувачко поле</b>	(503) Економски науки (506) Организациони науки и управување
<b>Научно-истражувачка област</b>	503000-503029 506000-506024

**Табела - Преглед на научно-истражувачки подрачја, полиња и области на Факултетот за економски науки**

Научно-истражувачко подрачје	Научно-истражувачко поле	Научно- истражувачка област
5. Општествени науки	5.03 Економски науки	50300 Економска теорија 50302 Применета економија 50303 Историја на економската мисла 50304 Економска историја

		<p>50305 Економски развој</p> <p>50306 Регионална економија</p> <p>50307 Меѓународни економски односи</p> <p>50308 Фискална економија</p> <p>50309 Меѓународна економија</p> <p>50311 Економика на индустрија</p> <p>50313 Економика на трговија</p> <p>50319 Економика на надворешна трговија</p> <p>50320 Економија на трудот</p> <p>50321 Банкарство</p> <p>50322 Економетрија</p> <p>50323 Економика на претпријатијата</p> <p>50324 Економика на инвестиции</p> <p>50325 Маркетинг</p> <p>50326 Финансии</p> <p>50327 Економска статистика</p> <p>50328 Сметководство</p> <p>50329 Друго</p>
5. Општествени науки	5.06 Организациони науки и управување (менаџмент)	<p>50600 Наука за организација</p> <p>50601 Теорија и организација на деловните системи</p> <p>50602 Менаџмент системи</p> <p>50603 Бизнис менаџмент</p> <p>50604 Банкарски менаџмент</p> <p>50605 Стратешки менаџмент</p> <p>50606 Сметководствен менаџмент</p> <p>50607 Финансиски менаџмент</p> <p>50608 Маркетинг менаџмент</p> <p>50609 Меѓународен менаџмент</p> <p>50610 Логистика</p> <p>50611 Управување со системи</p> <p>50612 Управување со економиите</p> <p>50613 Деловно комуницирање</p> <p>50614 Одлучување</p> <p>50615 Менаџмент во администрација</p> <p>50619 Менаџмент во осигурување</p>

		50621 Менаџмент во царина и шпедиција 50622 Управување со човечки ресурси 50623 Претприемништво 50624 Друго
--	--	--

### **Години и семестри на траење на студиската програма**

Студиската програма по **Бизнис економија** ќе се реализира во траење од една година, два семестри.

### **ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот**

Со завршување на 1 годишните студии од втор циклус, студиска програма **Бизнис економија**, организирани на Економски факултет, **Универзитет „Гоце Делчев”- Штип**, студентите стекнуваат 60 ЕКТС.

### **Услови за запишување**

На втор циклус на студии во траење од една години и освоени 60 кредити (според ЕКТС) може да се запишат кандидати со завршен прв циклус на студии и освоени 240 кредити според ЕКТС од четири годишните студиски програми.

Кандидатите на втор циклус на студии во траење од две години и освоени 120 кредити (според ЕКТС) може да се запишат кандидати со завршен прв циклус на студии и освоени 180 кредити според ЕКТС од три годишните студиски програми.

### **Информација за продолжување на образованието**

Образованието може да се продолжи на сите високообразовни институции во земјава и странство кои работат согласно Болоњската декларација и ЕКТС, и кои организираат докторски студии.

**Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и дефиниран начин на избор на предметите.**

Студиската програма **Бизнис економија**, втор циклус на студии, се организираат како редовни едногодишни (двосеместрални) студии и претставуваат можност за продлабочување на знаењата на студентите.

Во продолжение е претставена структурата на студиската програма, втор циклус, двогодишни студии, со 120 ЕКТС.

**ПРЕГЛЕД НА ЗАСТАПЕНОСТ НА ПРЕДМЕТНИТЕ ПРОГРАМИ  
(ПРЕДМЕТИ)  
ПО СЕМЕСТРИ ВО РАМКИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА**

Семестар	Број на задолжителни предмети	Број на изборни факултетски предмети	Вкупно предмети
I	3	1	4
II	1	1	2
Вкупно	4	2	6

**Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети,  
изборните факултетски и универзитетски предмети.**

Ред. број	Студиска програма	Траење на студиите (години)/ ЕКТС	Вкупен број на кредити/ процент на предметни програми	Број на кредити/ процент на задолжителни предмети (60%)	Број на кредити/ процент на изборни предмети од факултетот (30%)
1.	Бизнис економија	Едно годишни 60 ЕКТС	<b>60/100%</b>	<b>32/53,33%</b>	<b>12/20%</b>

Во продолжение е дадена предлог – матрица за структурата на двогодишните студиски програми:

**ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА – ВТОР ЦИКЛУС**

**Предметни програми, прва година - прв семестар**

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4ЕК210019	Напредна бизнис економија	8	3+3+2	240
2.	4ЕК212719	Индустриски односи	8	3+3+2	240
3.	4ЕК209619	Менаџмент и претприемништво	8	3+3+2	240
4.		Изборен факултетски предмет од листа бр.1	6	2+2+2	180
<b>Вкупно ECTS</b>			<b>30</b>		<b>900</b>

**Листа бр. 1 на изборни факултетски предмети (се избира еден предмет)**

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4ЕК208119	Јавни финансии	6	2+2+2	180
2.	4ЕК203419	Корпоративни финансии	6	2+2+2	180
3.	4ЕК203719	Меѓународни финансии	6	2+2+2	180
4.	4ЕК208519	Кредитна политика и кредитни ризици	6	2+2+2	180
5.	4ЕК200419	Менаџмент на човечки ресурси	6	2+2+2	180
6.	4ЕК208719	Стратегиски маркетинг	6	2+2+2	180
7.	4ЕК212919	Деловно комуницирање	6	2+2+2	180
8.	4ЕК200619	Стратегиски менаџмент	6	2+2+2	180
9.	4ЕК210519	Напредно финансиско известување	6	2+2+2	180
10.	4ЕК208419	Кост - бенифит анализа и проектна евалуација	6	2+2+2	180
11.	4ЕК209519	Менаџерско сметководство	6	2+2+2	180
12.	4ЕК206619	Проценка на ризик и ревизија	6	2+2+2	180
13.	4ЕК205819	Инвестиционен менаџмент	6	2+2+2	180
14.	4ЕК209819	Методологија и организација на научно истражувачка работа	6	2+2+2	180

#### Предметни програми, прва година, втор семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1	4ЕК208819	Меѓународен бизнис	8	3+3+2	240
2		Изборен факултетски предмет од листа бр. 2	6	2+2+2	180
3		Магистерски труд	16		480
<b>Вкупно ECTS</b>			<b>30</b>		<b>900</b>

#### Листа бр. 2 на изборни факултетски предмети (се избира еден предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1	4ЕК207719	Индустриска економија	6	2+2+2	180
2	4ЕК208019	Истражувачки методи во бизнисот	6	2+2+2	180
3	4ЕК211119	Статистичка анализа за бизнис	6	2+2+2	180



4	4ЕК20751 9	Економски системи и економски политики	6	2+2+2	180
5	4ЕК2069 19	Бизнис информациона системи	6	2+2+2	180
6	4ЕК2125 19	Историја на економска мисла	6	2+2+2	180
7	4ЕК2044 19	Е-бизнис	6	2+2+2	180
8	4ЕК2126 19	Применета економија	6	2+2+2	180
9	4ЕК2086 19	Макроекономска анализа	6	2+2+2	180
10	4ЕК2122 19	Меѓународна трговија	6	2+2+2	180
11	4ЕК2128 19	Микроекономска анализа	6	2+2+2	180
12	4ЕК2070 19	Глобализација	6	2+2+2	180
13	4ЕК2112 19	Финансиски менаџмент	6	2+2+2	180
14	!	Меѓународни економски односи	6	2+2+2	180

**Согласно Законот за високо образование наставата се изведува на македонски јазик, а по одредени предметни програми се изведува и на англиски јазик, заради исполнување на одредбата во член 99 од Законот за високо образование „прозорец за мобилност“.**

**Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на студиската програма.**

Студентот кој ќе заврши втор циклус на студии, едно-годишни студии, студиска програма Бизнис економија, се стекнува со следното звање:

На македонски јазик : МАГИСТЕР ПО ЕКОНОМСКИ НАУКИ ОД ОБЛАСТА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА.

На англиски јазик : MASTER OF ECONOMIC SCIENCE, MODULE: BUSINESS ECONOMY.

Воедно, студентите добиваат диплома, додаток на дипломата и уверение за положени испити согласно Правилникот за содржината и формата на дипломата, упатството за

подготовка на додаток на дипломата и на другите јавни исправи („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/09)